



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раковниците се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Вторник, 29 декември 1953  
Број 42

Претплата за 1953 год. изнесува  
600 дин. Овој број чини 20 динари.  
Чековна сметка број 801-Т-106.

152

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 46 од истиот закон, Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, на својата прва претходна седница одржана на 17 декември 1953 година донесе

## ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУ- БЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Првиот состанок на новоизбраниот Републички собор го отвора по години најстариот присутен пратеник. Тој го раководи состанокот до избор на Верификациониот одбор.

Записникот на првиот состанок го води пратеникот што ќе го избераат присутните пратеници.

### Член 2

Во почетокот од првиот состанок Соборот врши верификација на мандатите на пратениците избрани во него и за таа цел избира Верификационен одбор од 11 члена.

По изборот на Верификациониот одбор првата седница од овој состанок се заклучува.

### Член 3

Верификациониот одбор се избира по кандидатски листи.

Кандидатска листа можат да предложат најмалку десет пратеника.

Предлог на кандидатска листа се поднесува писмено и содржи презиме и родено име на предложените лица и потписи на предлагачите.

Секоја кандидатска листа содржи 11 кандидати.

### Член 4

Гласањето за избор на Верификациониот одбор се врши јавно со кревање на рака, а ако има две или повеќе кандидатски листи или ако резултатот на гласањето не може по

тој начин да се установи со сигурност, гласањето се врши со поименично прозивање на пратениците. Пратениците гласаат со „за“, „против“ или „се воздржувам“.

За кандидатската листа се гласа во целина.

Избрани се кандидатите од кандидатската листа која добила најголем број гласови.

Ако ни една кандидатска листа не добила мнозинство се врши повторен избор.

Во повторниот избор имаат право да учествуваат сите кандидатски листи што учествувале во првиот избор, како и други кандидатски листи ако бидат накнадно предложени.

### Член 5

Верификациониот одбор откако ќе биде избран се состанува и од својата средина избира претседател и секретар.

### Член 6

Верификациониот одбор ги испитува пратеничките уверенија, изборните акти и жалбите против изборите.

На основа овој материјал Верификациониот одбор составува извештај за Соборот, кој се отпечатува и им се доставува на сите пратеници на Соборот.

### Член 7

Извештајот на Верификациониот одбор се поднесува на седница на Републичкиот собор што ја закажува и ја раководи претседателот на Верификациониот одбор.

Седницата од претходниот став не може да се одржи пред да изминат 24 часа од доставувањето на извештајот на народните пратеници.

### Член 8

На основа извештајот на Верификациониот одбор Соборот го потврдува или го поништува изборот на народните пратеници. По предлогот за потврдување или поништување на изборот за поедин пратеник може да се води претрес.

Ако Соборот поништи некој избор на народен пратеник ќе одреди да се одржат поновни избори.

Соборот може да го одложи донесувањето на одлуката по поедин избор и да одреди пред донесувањето на новиот извештај да се извршат потребни извиди.

Пратениците чиј мандат е оспорен имаат право да присуствуваат на седниците на Соборот и да учествуваат во одлучувањето, но не можат да гласаат за својот избор.

#### Член 9

По свршениот претрес по извештајот на Верификациониот одбор народните пратеници чиј избор е потврден полагаат пред Соборот и потпишуваат заклетва со следната содржина:

„Јас (име и презиме) се заколнувам со својата чест и честа на народот дека должностите на народен пратеник ќе ги вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги залагам за натамошната изградба на социјализмот, за напредокот на Народна Република Македонија и за чувањето независноста и за процутот на Федеративна Народна Република Југославија“.

#### Член 10

Народните пратеници не можат да ги вршат своите права и должности додека не ја положат заклетвата.

#### Член 11

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија.

#### Бр. 6

Во Скопје, 17 декември 1953 година

### Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија

Претседател,

Тодџ Димков Ношпал, с. р.

Записничар,

Благој Димев Левков, с. р.

153

На основа чл. 46 и 61 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 2 од Привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание, на својата прва претходна седница одржана на 17 декември 1953 година, донесе

#### ОДЛУКА

### ЗА ИЗБОР НА ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — Се избира Верификационен одбор на Републичкиот собор на Народното собрание во состав од 11 члена во кој влегуваат:

1) Лазар Донов Мојсов, избран за народен пратеник во четврта Тиквешка изборна околица;

2) Благој Димев Левков, избран за народен пратеник во прва Титоввелешка изборна околица;

3) Жамила Исак Колономос, избрана за народен пратеник во втора Битолска изборна околица;

4) Филип Савев Брајковски, избран за народен пратеник во втора Гостиварска изборна околица;

5) Владо Донев Стаменков, избран за народен пратеник во четврта Кочанска изборна околица;

6) Осман Мифтаров Мифтари, избран за народен пратеник во четврта Гостиварска изборна околица;

7) Никола Јончев Алексовски, избран за народен пратеник во прва Охридска изборна околица;

8) Злате Тренов Биљановски, избран за народен пратеник во трета изборна околица Скопје — град;

9) Драган Михајлов Спиоровски, избран за народен пратеник во шеста Скопска изборна околица;

10) Седат Хаки Вели, избран за народен пратеник во девета изборна околица Скопје — град;

11) Герасим Спасов Атанасов, избран за народен пратеник во втора Струмичка изборна околица.

II. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

#### Бр. 5

Скопје, 17 декември 1953 година

### Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија

Претседател,

Тодџ Димков Ношпал, с. р.

Записничар,

Благој Димев Левков, с. р.

154 ✓

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 50 од истиот закон, Републичкиот собор на Народното собрание, на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАПИСНИЧАРИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Откако народните пратеници положат заклетва Републичкиот собор на истата седница избира од редот на своите членови за

време од една година претседател, потпретседател и троаца записничари.

Најпрвин се избира претседател, потоа потпретседател и најпосле записничари.

#### Член 2

Изборот на претседател и потпретседател се врши по поединечни предлози, а изборот на записничари по кандидатски листи.

Поединечен предлог односно предлог на кандидатска листа можат да поднесат најмалку десет народни пратеници.

Предлогот на кандидатската листа се поднесува писмено и содржи презиме и родено име на предложените лица и потпис на предлагачите.

Секоја кандидатска листа содржи тројца кандидати.

#### Член 3

Гласањето за избор на претседател, потпретседател и записничари се врши јавно со кревање на рака, а ако има два или повеќе кандидати односно кандидатски листи или ако резултатот на гласањето не може по тој начин да се установа со сигурност, гласањето се врши со поименично прозивање на пратениците. Пратениците гласаат со „за“, „против“ или „се воздржувам“.

За кандидатската листа се гласа во целина.

Избрани се оние кандидати што добиле најголем број гласови односно оние што се наоѓаат на листата за која гласало мнозинство.

Ако ниеден кандидат односно ниедна кандидатска листа не добие мнозинство, се врши повторен избор.

Во повторниот избор имаат право да учествуваат сите кандидати односно кандидатски листи што учествуваа во првиот избор, како и нови кандидати односно кандидатски листи ако бидат накнадно предложени.

#### Член 4

За полноважноста на изборите по оваа Одлука е потребно присуството на мнозинство од сите пратеници на Соборот.

Седницата на која се вршат изборите по оваа Одлука ја раководи претседателот на Верификациониот одбор.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија.

#### Бр. 7

Скопје, 19 декември 1953 година

**Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Лазар Д. Мојсов, с. р.**

Записничар,

**Благој Д. Левков, с. р.**

## 155 ✓

На основа чл. 50 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — Се избира за претседател на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија Димче Атанасов Зографски, народен пратеник за седма изборна околија на град Скопје.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

#### Бр. 8

Скопје, 19 декември 1953 година

**Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Лазар Д. Мојсов, с. р.**

Записничар,

**Благој Д. Левков, с. р.**

## 156 ✓

На основа чл. 50 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од Привремената одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — Се избира за потпретседател на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија Тахир Сејфедин Камуран, народен пратеник за четвртата Титоввелешка изборна околија.

II. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 9

Скопје, 19 декември 1953 година.  
Републички собор на Народното собрание  
на Народна Република Македонија

Претседател  
на Републичкиот собор,  
Димче А. Зографски, с. р.

Записничар,  
Благој Д. Левков, с. р.

157

На основа чл. 50 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе.

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ЗАПИСНИЧАРИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — Се избираат за записничари на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија и тоа:

Хамид Рамадан Тачи, народен пратеник за девета Кумановска изборна околија;

Јанку Наумов Влаху, народен пратеник за прва Битолска изборна околија; и

Димче Јованов Пенев, народен пратеник за четврта Титоввелешка изборна околија.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 10

Скопје, 19 декември 1953 год.  
Републички собор на Народното собрание  
на Народна Република Македонија

Претседател,  
на Републичкиот собор  
Димче Атанасов Зографски, с. р.

Записничар,  
Благој Димев Левков, с. р.

158

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 61 од истиот закон, Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија, на својата прва седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА

#### ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 1

Се образува комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ (во понатамошниот текст „Комисија“).

Член 2

Комисијата се состои од 9 члена.

Членовите на Комисијата се избираат по кандидатски листи според одредбите на Привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор.

Комисијата од редот на своите членови избира претседател и секретар.

Член 3

Комисијата има задача да изработи предлог на Правилникот за работа на Републичкиот собор.

Во изработувањето на Правилникот Комисијата е овластена да бара соработка од службите на Извршниот совет.

Член 4

По изработувањето на предлогот на Правилникот за работа во Комисијата, истата одредува свој извештај за поднесување извештај на Соборот.

Во извештајот на Комисијата задолжително се внесува и становиштето на малцинството, ако такво постои.

Член 5

Предлогот на Правилникот за работа со извештајот на Комисијата мора да им биде доставен на членовите на Соборот благовремено, а најдоцна три дена пред денот на седницата на Соборот на која истиот ќе се претресува.

Член 6

Претресувањето на Соборот на предлогот на Правилникот за работа се врши по процедурата и на начинот установени за претрес на предлози на закони и други прописи во Соборот.

Предлогот на Правилникот е усвоен ако за него гласа мнозинство од присутните народни пратеници.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија

Бр. 11

Скопје, 19 декември 1953 година

**Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

Димче Атанасов Зографски, с. р.

Записничар,

Димче Јованов Пенев, с. р.

✓ 159

На основа чл. 61 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2 од Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија и за постапката на донесувањето на Правилникот, Републичкиот собор на Народното собрание, на својата прва седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира Комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија во чии состав влегуваат:

- 1) Никола Борисов Минчев, народен пратеник за прва Тиквешка изборна околија;
- 2) Благој Димев Левков, народен пратеник за прва Титоввелешка изборна околија;
- 3) Камуран Сејфедин Тахир, народен пратеник за втората Титоввелешка изборна околија;
- 4) Димче Конев Бојановски, народен пратеник за четврта Прилепска изборна околија;
- 5) Лилјана Петрова Манева, народен пратеник за петта изборна околија на град Скопје;
- 6) Гојко Секулов Секуловски, народен пратеник за осма изборна околија на град Скопје;
- 7) Герасим Спасов Атанасов, народен пратеник за втора Струмичка изборна околија;
- 8) Боро Георгиев Станковски, народен пратеник за седма Кумановска изборна околија; и

9) Милан Столев Петровски, народен пратеник за втора Скопска изборна околија.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 12

Скопје, 19 декември 1953 година.

**Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

Димче Атанасов Зографски, с. р.

Записничар,

Димче Јованов Пенев, с. р.

✓ 160

На основа чл. 30 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на својата прва седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕТХОДНА НАЧЕЛНА СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА НА СТ. 1 ОД ЧЛ. 76 НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Републичкиот собор на Народното собрание дава претходна начелна согласност за измена на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија во смисла бројот на членовите на Извршниот совет да се намали испод минималниот број утврден со споменатиот член така, што неговиот минимален број да се утврди на девет члена.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 13

Скопје, 19 декември 1953 година

**Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

Димче Атанасов Зографски, с. р.

Записничар,

Димче Јованов Пенев, с. р.

✓ 161

На основа чл. 25 и 27 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на ФНРЈ и за сојузните органи на власта и чл. 133 до 137 од Законот за правата и должностите, изборот и отповикувањето на народните пратеници на Сојузната народна скупштина, како и чл. 21 ст. 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и ор-

ганите на власта на Народна Република Македонија, Републичкиот собор на Народното собрание на својата прва седница одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗБОР НА ДЕСЕТ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I. — Републичкиот собор на Народното собрание ги избира за народни пратеници во Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина следните народни пратеници:

1. — Ацева Дончева Вера
2. — Арсов Дончов Љупчо
3. — Црвенковски Трајков Крсте
4. — Колишевски Панев Лазар
5. — Марковски Кунев Крсте
6. — Минчев Борисов Никола
7. — Мојсов Донов Лазар
8. — Наумовски Николов Наум
9. — Смилевски Урошов Видое
10. — Шакири Алита Реис

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 14

Скопје, 19 декември 1953 година

**Републички собор на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Димче Атанасов Зографски, с. р.**

Записничар,

**Димче Јованов Пенев, с. р.**

162

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија а во врска со чл. 46 од истиот закон, Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија на својата прва претходна седница одржана на 17 декември 1953 година, донесе

#### ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

##### Член 1

Првиот состанок на новоизбраниот Собор на производителите го отвора по години најстариот присутен пратеник. Тој го раководи состанокот до избор на Верификационен одбор.

Записникот на првиот состанок го води пратеникот што ќе го изберат присутните пратеници.

##### Член 2

Во почеток од првиот состанок Соборот врши верификација на мандатите на прате-

ниците избрани во него и за таа цел избира Верификационен одбор од 11 члена.

По изборот на Верификациониот одбор првата седница од овој состанок се заклучува.

##### Член 3

Верификациониот одбор се избира по кандидатски листи.

Кандидатска листа можат да предложат најмалку десет пратеника.

Предлогот на кандидатската листа се донесува писмено и содржи презиме и родено име на предложените лица и потписи на предлагачите.

Секоја кандидатска листа содржи 11 кандидати.

##### Член 4

Гласањето за избор на Верификационен одбор се врши јавно со кревање на рака, а ако има две или повеќе кандидатски листи или ако резултатот на гласањето не може по тој начин да се утврди со сигурност, гласањето се врши со поименично прозивање на пратениците. Пратениците гласаат „за“, „против“ или „се воздржувам“.

За кандидатска листа се гласа во целина.

Избрани се кандидатите од кандидатската листа која добила најголем број гласови.

Ако ни една кандидатска листа не добила мнозинство се врши повторен избор.

Во повторниот избор имаат право да учествуваат сите кандидатски листи што учествувале во првиот избор, како и други кандидатски листи ако бидат накнадно предложени.

##### Член 5

Верификационниот одбор откако ќе биде избран се состанува и од својата средина избира претседател и секретар.

##### Член 6

Верификациониот одбор ги испитува пратеничките уверенија, изборните акти и жалбите против изборите.

На основа овој материјал Верификациониот одбор составува извештај за Соборот, кој се отпечатува и им се доставува на сите пратеници на Соборот.

##### Член 7

Извештајот на Верификациониот одбор се претресува на седница на Соборот на производителите што ја закажува и ја раководи претседателот на Верификациониот одбор.

Седницата од претходниот став не може да се одржи пред да изминат 24 часа од доставувањето на извештајот на народните пратеници.

##### Член 8

На основа извештајот на Верификациониот одбор Соборот го потврдува или го по-

ништува изборот на народните пратеници. По предлогот за потврдување или поништување на изборот на поедин пратеник може да се води претрес.

Ако Соборот поништи некој избор на народен пратеник ќе одреди да се одржат поновни избори.

Соборот може да го одложи донесувањето на одлуката по поедин избор и да одреди пред донесувањето на новиот извештај да се извршат потребни извиди.

Пратениците чиј мандат е оспорен имаат право да присуствуваат на седниците на Соборот и да учествуваат во одлучувањето, но не можат да гласаат за својот избор.

#### Член 9

По свршениот претрес по извештајот на Верификациониот одбор народните пратеници чиј избор е потврден полагаат пред Соборот и потпишуваат заклетва со следната содржина:

„Јас (име и презиме) се заколнувам со својата чест и честа на народот дека должностите на народен пратеник ќе ги вршам совесно и предано, дека ќе се придржувам за Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги залагам за натамошната изградба на социјализмот, за напредокот на Народна Република Македонија и за чувањето независноста и за процутот на Федеративна Народна Република Југославија“.

#### Член 10

Народните пратеници не можат да ги вршат своите права и должности додека не ја положат заклетвата.

#### Член 11

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.

#### Бр. 2

Скопје, 17 декември 1953 година

**Собор на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Јосиф П. Перчинков**, с. р.

Записничар,

**Диме В. Грозданов**, с. р.

163

На основа чл. 46 и 61 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 2 од Привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ на својата прва претходна седница, одржана на 17 декември 1953 година, донесе

#### ОДЛУКА

### ЗА ИЗБОР ВЕРИФИКАЦИОНЕН ОДБОР НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — Се избира Верификационен одбор на Соборот на производителите на Народното собрание во состав од 11 члена, во кој влегуваат:

1. — Гоце Спирков Димитриевски, избран за народен пратеник во прва Прилепска изборна околица во групата на селското стопанство;

2. — Вангел Стефанов Илиевски, избран за народен пратеник во четврта Битолска околица во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

3. — Ванчо Тодоров Унковски, избран за народен пратеник во осма изборна околица на град Скопје, во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

4. — Алија Азизов Даути, избран за народен пратеник во втора Гостиварска изборна околица, во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

5. — Драги Цонев Стојановски, избран за народен пратеник во втора Кумановска изборна околица во групата на селското стопанство;

6. — Јово Гавров Исајловски, избран за народен пратеник во петта изборна околица на град Скопје, во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

7. — Азем Јонузев Рустеманов, избран за народен пратеник во трета Скопска изборна околица во групата на селското стопанство;

8. — Димитар Борисов Јованов, избран за народен пратеник во втора Кочанска изборна околица во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

9. — Тихо Јорданов Георгиев, избран за народен пратеник во втора Титоввешка изборна околица во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

10. — Ташко Спасов Грујовски, избран за народен пратеник во Дебарска изборна околица во групата на селското стопанство; и

11. — Миле Јаков Колев, избран за народен пратеник во прва Струмичка изборна околица во групата на селското стопанство.

II. — Ова одлука влегува во сила веднаш.

#### Бр. 3

Скопје, 17 декември 1953 година.

**Собор на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Јосиф Панев Перчинков**, с. р.

Записничар,

**Диме Владов Грозданов**, с. р.

164

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 50 од истиот закон, Соборот на производителите на Народното собрание, на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАПИСНИЧАРИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Откако народните пратеници положат заклетва Соборот на производителите на истата седница избира од редот на своите членови за време од една година претседател, потпретседател и тројца записничари.

Најпрвин се избира претседател, потоа потпретседател и најпосле записничари.

Член 2

Изборот на претседател и потпретседател се врши по поединечни предлози, а изборот на записничари по кандидатски листи.

Поединечен предлог односно предлог на кандидатска листа можат да поднесат најмалку десет народни пратеници.

Предлог на кандидатска листа се поднесува писмено и содржи презиме и родено име на предложените лица и потпис на предлагачите.

Секоја кандидатска листа содржи тројца кандидати.

Член 3

Гласањето за избор на претседател, потпретседател и записничари се врши јавно со кревање на рака, а ако има два или повеќе кандидати односно кандидатски листи или ако резултатот на гласањето не може по тој начин да се утврди со сигурност, гласањето се врши со поименично прозивање на пратениците. Пратениците гласаат со „за“, „против“ или „се воздржувам“.

За кандидатската листа се гласа во целина.

Избрани се оние кандидати што добиле најголем број гласови односно оние што се наоѓаат на листата за која гласало мнозинство.

Ако ниеден кандидат односно ниедна кандидатска листа не добиле мнозинство, се врши повторен избор.

Во повторниот избор имаат право да учествуваат сите кандидати односно кандидатски листи што учествуваа во првиот избор, како и нови кандидати односно кандидатски листи ако бидат накнадно предложени.

Член 4

За полноважноста на изборите по оваа Одлука е потребно присуство на мнозинство од сите пратеници на Соборот.

Седницата на која се вршат изборите по оваа Одлука ја раководи претседателот на Верификациониот одбор.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Бр. 4

Скопје, 19 декември 1953 година

**Собор на производители на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Ванчо Т. Унковски, с. р.**

Записничар,

**Драги Ц. Стојановски, с. р.**

165

На основа чл. 50 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од Привремената одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира за претседател на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија Борко Јованов Темелковски, народен пратеник за втора изборна околија на град Скопје во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 5

Скопје, 19 декември 1953 година

**Собор на производители на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Ванчо Т. Унковски, с. р.**

Записничар,

**Драги Ц. Стојановски, с. р.**

166

На основа чл. 50 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од



Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗБОР ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — Се избира за потпретседател на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија Живко Јаков Тодоровски, народен пратеник за прва Гостиварска изборна околија во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 6

Скопје, 19 декември 1953 година

Собор на производители на Народното собрание на Народна Република Македонија

Претседател,

Борко Ј. Темелковски, с. р.

Записничар,

Драги Ц. Стојановски, с. р.

167

На основа чл. 50 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2, 3 и 4 од Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на својата втора претходна седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗБОР ЗАПИСНИЧАРИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. — Се избираат за записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија, и тоа:

Јани Томев Бојчевски, народен пратеник за прва Битолска изборна околија на производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

Киро Владимир Цекovski, народен пратеник за Кривопаланечка изборна околија на групата селско стопанство; и

Богоја Стевов Спиоровски, народен пратеник за прва Тетовска изборна околија на групата на селското стопанство.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 7

Скопје, 19 декември 1953 година

Собор на производители на Народното собрание на Народна Република Македонија

Претседател,

Борко Ј. Темелковски, с. р.

Записничар,

Драги Ц. Стојановски, с. р.

168

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 61 од истиот закон, Соборот на производителите на Народното собрание на својата прва седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

### ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА

#### ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

#### МАКЕДОНИЈА

#### И ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 1

Се образува комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на НРМ (во понатамошниот текст „Комисија“).

Член 2

Комисијата се состои од 7 члена.

Членовите на Комисијата се избираат по кандидатски листи според одредбите на Привремената одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Соборот на производителите.

Комисијата од редот на своите членови избира претседател и секретар.

Член 3

Комисијата има задача да изработи предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите.

По изработувањето на Правилникот Комисијата е овластена да бара соработка од службите на Извршниот совет.

Член 4

По изработувањето на предлогот на Правилникот за работа во Комисијата, истата одредува свој известител за поднесување извештај на Соборот.

Во извештајот на Комисијата задолжително се внесува и становиштето на малцинството, ако такво постои.

## Член 5

Предлогот на Правилникот за работа со извештајот на Комисијата мора да им биде доставен на членовите на Соборот благовремено а најдоцна три дена пред денот на седницата на Соборот на која истиот ќе се претресува.

## Член 6

Претресувањето во Соборот на предлогот на Правилникот за работа се врши по процедурата и на начинот установен за претрес на предлози на закони и други прописи во Соборот.

Предлогот на Правилникот е усвоен ако за него гласа мнозинството од присутните народни пратеници.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија.

## Бр. 8

Скопје, 19 декември 1953 година

**Собор на производители на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Борко Ј. Темелковски, с. р.**

Записничар,

**Јани Т. Бојчевски, с. р.**

169

На основа чл. 61 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2 од Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија и за постапката на донесувањето на Правилникот, Соборот на производителите на Народното собрание на својата седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира Комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија во чии состав влегуваат:

1. — Георги Ефтимов Влашки, избран за народен пратеник во првата изборна околина на град Скопје во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

2. — Ванчо Ристов Карајанов, избран за народен пратеник во Гевгелиската изборна околина во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

3. — Орде Александров Кузмановски, избран за народен пратеник во прва Кумановска изборна околина во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

4. — Коце Димков Јаневски, избран за народен пратеник во втора Прилепска изборна околина во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството;

5. — Мирчо Ристев Цочков, избран за народен пратеник во Гевгелиска изборна околина во групата на селското стопанство;

6. — Никола Стојанов Каранфиловски, избран за народен пратеник во втора Битолска изборна околина во групата на селското стопанство;

7. — Јово Гавров Исајловски, избран за народен пратеник во петта изборна околина на град Скопје во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството.

II. — Ова одлука влегува во сила веднаш.

## Бр. 9

Скопје, 19 декември 1953 година

**Собор на производители на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Борко Ј. Темелковски, с. р.**

Записничар,

**Јани Т. Бојчевски, с. р.**

170

На основа чл. 30 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Соборот на производителите на Народното собрание на својата прва седница, одржана на 19 декември 1953 година, донесе.

## ОДЛУКА

**ЗА ПРЕТХОДНА НАЧЕЛНА СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНА НА СТ. 1 ОД ЧЛ. 76 НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНОТО И ПОЛИТИЧКОТО УСТРОЈСТВО И ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Соборот на производителите на Народното собрание дава претходна начелна согласност за измена на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија во смисла бројот на членовите на Извршниот совет да се намали испод минималниот број утврден со споменатиот член така,

што неговиот минимален број да се утврди на девет члена.

II. — Ова одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 10

Скопје, 19 декември 1953 година

**Собор на производители на Народното собрание на Народна Република Македонија**

Претседател,

**Борко Ј. Темелковски, с. р.**

Записничар,

**Јани Т. Бојчевски, с. р.**

171

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 49 од истиот закон, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ**

Член 1

Новоизбраното Народно собрание на заедничката седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите ќе избере претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание.

Член 2

Претседателот, потпретседателот и секретарот на Народното собрание се избираат на првата седница на Народното собрание по извршената верификација на мандатите во домовете.

Член 3

За полноважноста на изборот на претседателот, потпретседателот и секретарот е потребно присуство на мнозинството членови на едниот и другиот дом.

Член 4

На седницата на која се врши изборот на претседателот, потпретседателот и секретарот на Народното собрание претседава досегашниот Претседател на Народното собрание. Ако Претседателот е кандидат за претседател, потпретседател или секретар на Народното собрание со седницата раководи најстариот присутен пратеник.

Пред да почне избирањето Претседателот на Народното собрание ќе утврди дали е присутно потребното мнозинство на пратениците.

Член 5

Изборот на претседателот, потпретседателот и секретарот на Народното собрание се врши со поединечни предлози.

Поединечен предлог можат да поднесат најмалку десет пратеници.

Предлогот се поднесува писмено и содржи покрај презимето и роденото име на предложениот кандидат и потписи на предлагачите.

Член 6

Пред почетокот на гласањето претседателот на Народното собрание му ги соопштува на Собранието сите предлози на кандидати за претседател, потпретседател и секретар и откако установи дека нема други предлози ќе ги стави на гласање примените предлози.

Член 7

Изборот на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание се врши со јавно гласање.

Ако за избор на претседател, потпретседател и секретар се предложени повеќе кандидати гласањето се врши поименично, а ако е предложен по еден кандидат гласањето се врши со кревање на рака.

Член 8

Поименичното гласање се врши на тој начин што секој пратеник се изјаснува за еден од предложените кандидати.

При гласањето пратениците можат и да се воздржат од гласањето.

Член 9

Гласањето со кревање на рака се врши на тој начин што претседателот на Народното собрание ги повикува пратениците прво да се изјаснат кои се за предложениот кандидат, потоа кои се против предложениот кандидат и најпосле кои се воздржуваат од гласањето.

Член 10

За претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание се избрани кандидатите што добиле најголем број на гласови. Ако два или повеќе кандидати добијат еднаков број гласови гласањето ќе се повтори. При повторување на гласањето можат накнадно да се предложат и нови кандидати за претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание.

Ако се гласа само за по еден кандидат за претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание истите се избрани ако за секого од нив гласа мнозинството од присутните пратеници.

Член 11

Претседателот на Народното собрание по завршеното гласање ќе го објави резултатот на гласањето и ќе прогласи кои кандидати се избрани за претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание.

## Член 12

Оваа привремена одлука влегува во сила со усвојувањето од Народното собрание.

## Бр. 1

Скопје, 19 декември 1953 год.

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Димче Стојанов-Мире, с. р.**

172

На основа чл. 49 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО  
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира за претседател на Народното собрание на Народна Република Македонија **Лазар Панев Колишевски**, народен пратеник за десетта изборна околија на град Скопје.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

## Бр. 2

Скопје, 19 декември 1953 година

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Димче Стојанов — Мире с. р.**

173

На основа чл. 49 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗБОР ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО  
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира за потпретседател на Народното собрание на Народна Република Македонија **Никола Борисов Минчев**, народен пратеник за прва Тиквешка изборна околија.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

## Бр. 3

Скопје, 19 декември 1953 година

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

174

На основа чл. 49 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и Привремената одлука за избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ИЗБОР СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО  
СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира за секретар на Народното собрание на Народна Република Македонија **Мориц Аврамов Романо**, народен пратеник за шеста Струмичка изборна околија.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

## Бр. 4

Скопје, 19 декември 1953 година

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

175

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 61 од истиот закон, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА  
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ И ЗА ПОСТАПКАТА НА ДОНЕСУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ**

**Член 1**

Се образува Комисија за изработување на правилник за работа на Народното собрание.

Комисијата се состои од 9 члена.

Комисијата од редот на своите членови избира претседател и секретар.

**Член 2**

Комисијата има задача да изработи предлог на правилник за работа на Народното собрание.

Во изработувањето на предлогот на правилникот Комисијата е овластена да бара соработка од службите на Извршниот совет.

**Член 3**

По изработувањето на предлогот на правилникот Комисијата го поднесува на Собранието со свој извештај за која цел одредува свој извештај.

Во извештајот на Комисијата се внесува и становиштето на малцинството, ако такво постои.

**Член 4**

Предлогот на правилникот за работа на Народното собрание со извештајот на Комисијата мора да биде доставен на членовите на обата дома благовремено а најдоцна три дена пред денот на седницата на Собранието на која правилникот ќе се претресува.

**Член 5**

Претресувањето по предлогот на правилникот во Собранието се врши по процедурата и на начинот установен за претресување на одлуки на заедничка седница на обата дома.

Предлогот на правилникот е усвоен ако за него гласа мнозинството од присутните пратеници.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила со усвојувањето од Народното собрание.

**Бр. 5**

Скопје, 19 декември 1953 год.

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
Лазар Колишевски, с. р.

мената одлука за образување Комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание и за постапката на донесувањето на Правилникот, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира Комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание во чиј состав влегуваат народните пратеници:

Димче Стојанов — Мире, Панте Илиев, Тома Кутурец, Трпе Јаковлески, Осман Мифтари, Коце Јаневски, Јован Исајловски, Георги Влашки и Рампо Атанасовски.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**Бр. 6**

Скопје, 19 декември 1953 год.

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
Лазар Колишевски, с. р.

**177**

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 76 од истиот закон, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗВРШЕН СОВЕТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Новоизбраното Народное собрание Извршниот совет го избира на истата заедничка седница на обата дома на која е извршен изборот на претседателот, потпретседателот и секретарот на Народното собрание и тоа веднаш по нивниот избор.

**Член 2**

За полноважност на изборот на Извршниот совет е потребно присуство на мнозинство членови на едниот и другиот дом.

Пред да почне избирањето претседателот на Народното собрание ќе утврди дали е присутно потребното мнозинство на народните пратеници.

**176**

На основа чл. 61 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2 од Привре-

**Член 3**

Изборот на Извршниот совет се врши на основа кандидатски листи.

Секоја кандидатска листа содржи онолку кандидати колку што се избираат членови на Извршниот совет, меѓу кои треба да бидат означени кој кандидат се предлага за претседател на Извршниот совет.

По предлог на дваесет народни пратеници Народното собрание претходно го утврдува бројот на членовите на Извршниот совет што треба да се изберат.

**Член 4**

Предлог на кандидатска листа за избор на Извршниот совет можат да поднесат дваесет пратеници.

Предлогот се поднесува писмено и содржи покрај презимињата и родените имиња на предложените лица и потписи на предлагачите.

**Член 5**

Пред почетокот на гласањето претседателот на Народното собрание му ги соопштува на Собранието предлозите на сите кандидатски листи и откако установи дека нема други предлози, примените кандидатски листи ќе ги стави на гласање.

Листите се означуваат по името на кандидатот за претседател на Извршниот совет или по редниот број како што се примени.

**Член 6**

Изборот на Извршниот совет се врши со јавно гласање.

Гласањето се врши поименично. Ако за изборот е поднесена само една кандидатска листа Собранието може да одлучи гласањето да се изврши со кревање на рака.

**Член 7**

Поименичното гласање се врши на тој начин што секој пратеник се изјаснува за една од предложените кандидатски листи. Ако е предложена само една кандидатска листа пратениците се изјаснуваат само за таа листа.

При гласањето пратениците можат да се воздржат од гласањето.

**Член 8**

Гласањето со кревање на рака се врши на тој начин што претседателот на Народното собрание ги повикува пратениците прво да се изјаснат кои се за предложената листа, потоа кои се против предложената листа и најпосле кои се воздржуваат од гласање.

**Член 9**

За членови на Извршниот совет се избрани кандидатите од онаа кандидатска листа што добила најголем број на гласови. Ако листите добијат еднаков број гласови гласањето ќе се повтори. При повторување на гласањето можат накнадно да се предложат и нови кандидатски листи.

Ако се гласа само за една кандидатска листа кандидатите од оваа листа се избрани ако за неа гласало мнозинството до присутните пратеници.

**Член 10**

Претседателот на Народното собрание по завршеното гласање ќе го објави резултатот на гласањето и ќе прогласи кои кандидати се избрани за членови на Извршниот совет.

**Член 11**

Оваа привремена одлука влегува во сила со усвојувањето од Народното собрание.

**Бр. 7**

Скопје, 19 декември 1953 год.

**Народно собрание**  
**на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

**178**

На основа чл. 41 и 76 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и Привремената одлука за изборот на Извршниот совет на Народното собрание, а во врска со Одлуката за претходна начелна согласност за измена на став 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, усвоена на посебните седници на Републичкиот собор и Соборот на производителите, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОРОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира Извршен совет на Народното собрание во состав:

а) Претседател на Извршниот совет Љупчо Дончов Арсов;

б) Членови: Крсте Трајков Црвенковски, Вера Дончева Ацева, Наум Николов Наумовски, Филип Савев Брајковски, Киро Данаилов Георгиевски, Ристо Методиев Цунов, Злате Тренов Биљановски, Реис Алита Шакири, Даре Ангелов Џамбаз и Аспарух Димчев Каневче.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**Бр. 8**

Скопје, 19 декември 1953 год.

**Народно собрание**  
**на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

179 ✓

На основа чл. 48 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 61 од истиот закон, Народното собрание на Народна Република Македонија, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, донесе

**ПРИВРЕМЕНА ОДЛУКА  
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ОДЛУКА ЗА НАГРАДИ, НАКНАДИ И ДНЕВНИЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ**

**Член 1**

Се образува комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание.

Комисијата се состои од 7 члена.

Комисијата од редот на своите членови избира претседател и секретар.

**Член 2**

Изборот на Комисијата се врши на основа на кандидатски листи. Секоја кандидатска листа мора да содржи 7 кандидати за членови на Комисијата.

Предлог на кандидатска листа можат да поднесат десет пратеници. Предлогот се поднесува писмено и покрај презимето и роденото име на предложените лица ги содржи и потписите на предлагачите.

За постапката на изборот на Комисијата и гласањето важат одредбите на Привремената одлука за изборот на Извршниот совет на Народното собрание.

**Член 3**

Комисијата има задача да изработи предлог на одлука за наградите, накнадите и дневниците на пратениците во врска со вршењето на пратеничката должност.

Во изработувањето на предлогот на одлуката Комисијата е овластена да бара соработка од службите на Извршниот совет.

**Член 4**

По изработувањето на предлогот на одлуката за наградите, накнадите и дневниците на пратениците Комисијата го доставува на Народното собрание со свој извештај за која цел одредува свој извештел.

Во извештајот на Комисијата се внесува и становиштето на малцинството, ако такво постои.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила со усвојувањето од Народното собрание.

**Бр. 9**

Скопје, 19 декември 1953 година

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

180 ✓

На основа чл. 61 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија и чл. 2 од Привремената одлука за образување комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание, на првата заедничка седница на Републичкиот собор и Соборот на производителите, одржана на 19 декември 1953 година, Народното собрание донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ПРЕДЛОГ НА ОДЛУКА ЗА НАГРАДИ, НАКНАДИ И ДНЕВНИЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. — Се избира комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание, во чиј состав влегуваат народните пратеници:

Видое Смилевски, Никола Алексовски, Ване Нечовски, Митко Бразилов, Лазар Мојсов, Крсте Марковски и Ванчо Николовски.

II. — Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**Бр. 10**

Скопје, 19 декември 1953 год.

**Народно собрание  
на Народна Република Македонија**

Претседател,  
**Лазар Колишевски, с. р.**

## **Огласен дел**

**РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ  
ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ**

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 15948 од 20.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дукани и работилници на страна 312, рег. бр. 312, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Коста Христов Нечов (Каревски), со седиште во с. Слепче.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Христов Нечов (Каревски). (755)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 15587 од 13.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 311, рег. бр. 311, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Ристе Тодоров Миленковски, со седиште во с. Горно Српци.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристе Тодоров Миленковски. (756)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 15584 од 13.X.1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 310, рег. бр. 310, занаетчишкиот дуќан под фирма: Јордан Ристов Андоновски, со седиште во с. Доленци.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Ристов Андоновски. (757)

**СОДРЖИНА**

|   | Стр. |
|---|------|
| 152. Привремена одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 417  |
| 153. Одлука за избор на Верификационен одбор на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 418  |
| 154. Привремена одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 418  |
| 155. Одлука за избор претседател на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 419  |
| 156. Одлука за избор потпретседател на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 419  |
| 157. Одлука за избор на записничари на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 420  |
| 158. Привремена одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија и за постапката на донесувањето на Правилникот . . . . .         | 420  |
| 159. Одлука за избор на комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Републичкиот собор на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 421  |
| 160. Одлука за претходна начелна согласност за измена на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија . . . . .                          | 421  |
| 161. Одлука за избор на десет народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина . . . . .   | 422  |
| 162. Привремена одлука за верификација на мандатите на народните пратеници на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 422  |
| 163. Одлука за избор Верификационен одбор на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 423  |
| 164. Привремена одлука за избор претседател, потпретседател и записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 424  |
| 165. Одлука за избор претседател на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 424  |
| 166. Одлука за избор потпретседател на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 425  |
| 167. Одлука за избор записничари на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 425  |
| 168. Привремена одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија и за постапката на донесувањето на Правилникот . . . . . | 425  |
| 169. Одлука за избор на комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 426  |
| 170. Одлука за претходна начелна согласност за измена на ст. 1 од чл. 76 на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија . . . . .                          | 426  |
| 171. Привремена одлука за избор на претседател, потпретседател и секретар на Народното собрание . . . . .   | 427  |
| 172. Одлука за избор претседател на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 428  |
| 173. Одлука за избор потпретседател на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 428  |
| 174. Одлука за избор секретар на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 428  |
| 175. Привремена одлука за образување комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание и за постапката на донесувањето на Правилникот . . . . .   | 429  |
| 176. Одлука за избор на комисија за изработување предлог на Правилник за работа на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 429  |
| 177. Привремена одлука за избор на Извршен совет на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 429  |
| 178. Одлука за избор на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .   | 430  |
| 179. Привремена одлука за образување комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание . . . . .   | 431  |
| 180. Одлука за избор на комисија за изработување предлог на Одлука за награди, накнади и дневници на пратениците на Народното собрание на Народна Република Македонија . . . . .  | 431  |